

**Покана за јавен настан
„Слобода на интернет“**

четврток, 26-ти април, 2018 г., 11:30 часот

Национална установа - Универзитетска библиотека
„Св.Климент Охридски“ – Битола

Почитувани,

Фондацијата за интернет и општество – Метаморфозис, има чест да Ве покани да земете учество на јавниот настан за размена на знаења и искуства „Слобода на интернет“, што ќе се одржи на 26-ти април 2018 г. во Националната установа - Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ во Битола.

Настанот ќе биде посветен на претставување на прелиминарните извештаи од проектот „Слобода на интернет“ поврзани со заштита на човековите права, како и претставување на резултатите од мерењата за отвореноста на институциите од проектот „Мрежа за отчетност, технологија и институционална отвореност во ЈИЕ“.

Ве покануваме да земете активно учество во **дискусијата**, особено новинари, правници, адвокати и активисти, со особен акцент на подигање на јавната свест за меѓународните правни стандарди кои треба да се применат и **споделување на искуствата на правниците** кои работат во овие области во Македонија.

Основа за дискусијата се

- Прелиминарните извештаи за слобода на интернет достапни на http://metamorphosis.org.mk/aktivnosti_arhiva/sni/
- Индексот на отвореност на институциите достапен на <https://opennessindex.actionsee.org/>

Агендата на настанот е во прилог, а заради ограничениот број на места Ве молиме учеството да го потврдите преку пополнување на [формуларот за регистрација](#), по е-пошта на contact@metamorphosis.org.mk, или по телефон на 02/3109-325 (лице за контакт: Лилјана Пецова- Илиеска).

Со почит,

Тимот на Метаморфозис

**Агенда за јавен настан
 „Слобода на интернет“**

четврток, 26-ти април 2018 г.

Националната установа - Универзитеска библиотека
 „Св.Климент Охридски“ – Битола

11:30 - 12:00	Регистрација на учесниците и кафе
12:00 – 12:45	Претставување на проектот за „Слобода на интернет“ и прелиминарните извештаи за слобода на изразување, приватност и безбедност на интернет во Македонија Говор на омраза на интернет: презентација и дискусија за прелиминарниот извештај на тема правни рамки и мерки за борба против говорот на омраза Претставување на резултатите на мониторингот за институционална отвореност и транспарентност за РМ од проектот од проектот „Мрежа за отчетност, технологија и институционална отвореност во ЈИЕ“.
12:45-13:30	Дискусија на темите <ul style="list-style-type: none"> - Искуствата од Македонија поврзани со остварување на слободата на изразување, заштитата на приватноста и авторските права - Судската пракса во Македонија за случаи поврзани со интернет - Предностите од поголема отвореност на законодавната, судската и извршната власт во Република Македонија
13:30-14:00	Заклучоци и препораки
14:00-14:30	Коктел



Настанот го организира Метаморфозис, Фондација за интернет и општество, во синергија со проектот за Интернет слобода во Источна Европа и Евроазија на Американска адвокатска комора (АБА РОЛИ) и проектот Одговорност, Технологија и Мрежа на Институционална Отвореност во Југоисточна Европа (ACTION SEE - actionsee.org) поддржан од Европската Унија.